

Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Вовед во психологија со криминалистичка психологија		
2.	Код	ФБКН 05		
3.	Студиска програма	Криминалист		
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност-Скопје		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус		
6.	Академска година / семестар	Прва година, втор семестар		
7.	Број на ЕКТС кредити	6		
8.	Наставник	Вон.проф. Д-р Драгана Батиќ		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Добивање на научни и стручни знаења за психичките процеси, психичките особини и личноста на човекот и примена на овие знаења во криминалистичката обработка. Запознавање со карактеристики и етиологија на криминалната личност, профил на насилни извршители на кривичните дела (убиства, сексуални насилства). Оспособување на студентите во оперативна практика брзо да препознаат индикатори од психолошка природа и успешно да ги применат стекнатите знаења во конкретни ситуации.		
11.	Содржина на предметната програма	Запознавање со психичките процеси (перцепција, внимание, емоционалните и вољевите процеси, мислење, учење, помнење, заборавање); со релативно трајни особини на човекот (способности, интелигенција, темперамент, карактер) и со поимот личност (развој, структура, динамика). Утврдување на значењето на психичките процеси, особини и личноста на човекот во криминалистичката психологија; етиологија на криминалитет со нагласок на психолошките теории; типологија на криминалците.		
12.	Методи на учење	Предавања, вежби (работа во мали групи, тестирање, дискусии)		
13.	Вкупен расположив фонд на време	4+2		
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	52 часови

		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	26часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови
		16.2	Самостојни задачи	часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		80 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		До 50 бода	5(пет) (F)
			Од 51 до 60 бода	6(шест) (E)
			Од 61 до 70 бода	7(седум) (D)
			Од 71 до 80 бода	8(осум) (C)
			Од 81 до 90 бода	9(девет) (B)
			Од 91 до 100 бода	10(десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит				
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата				
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Баткоска Лилјана	Криминалистичка психологија	Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2007
		2.	Mihael Valter	Малолетничка делинквенција	Ars lamina 2011
		3.	Батик Драгана	Фактори на ризик и заштита во етиологија на малолетничкото престапништво (индивидуални и семејни)	Годишник на Факултет за безбедност, Скопје, 2010
		4.	Батик Драгана	Психологија на комуникацијата	Факултет за безбедност, Скопје, 2012
		5.			
		6.			
	22.2.	Дополнителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година	
	1.	Алексоски Стефан	Психологија со	Самостојно издание,	

				криминалистичка психологија	2005
	2.	Batić Dragana	Family as risk factor of youth violence - psychological approach		International scientific conference of proceedings of international significance, Academy of criminalistics and police studies, Belgrade, 2011
	3.	Батић Драгана	Стрес у полицијској професији: фактори и интервенције		Међународна конференција, Полициска Академија, Тара, 2011